



Здравствената служба Women's Health In the North (WHIN) е регионална здравствена служба за жени за северниот дел на Мелбурн.

КАКО РАБОТИМЕ НИЕ

Во службата WHIN, ние ги поддржуваме здравјето и добросостојбата на жените со тоа што вршиме низа разновидни активности за унапредување на здравјето, вклучувајќи услуги за информирање, подучување, обука и советување.

Ние сме специјализирани во задоволување на потребите на жените што се „во најголема опасност“ во врска со здравствениот систем – оние жени чијашто социјална, културна или економска положба лошо влијае на нивното здравје и добросостојба.

Ние се залагаме за соработка и за работење во партнерство со други регионални служби за да ги подобриме здравствените исходи за жените.

ЗОШТО Е ПОТРЕБНА ЗДРАВСТВЕНА СЛУЖБА ЗА ЖЕНИ

Ние во службата WHIN сфаќаме дека здравјето и добросостојбата на секоја жена се определени од социјални, културни и економски чинители што владеат во нејзиниот живот – а не само од нејзината телесна здравствена состојба. Сиромаштијата, обврските за одгледување на децата, самохраното родителство, ниските плати, домашното насилство и сексуалните напади се само некои од тие чинители.

Ние работиме со цел да постигнеме најдобри можни здравствени исходи за жените. Нашата работа им дава поддршка на жените да ги утврдат и спроведат изборите што ги имаат во врска со своето здравје, и да донесуваат информирани одлуки.

ШТО ПРАВИМЕ НИЕ

Службата WHIN се залага да **направи разлика** во однос на здравјето и добросостојбата на жените во северниот дел на Мелбурн.

Ние пружаме:

- **Услуги за информирање**, информативни материјали и совети за жените и за организациите.
- **Здравствено подучување** за групи жени во заедницата.
- **Професионална обука** за давателите на услуги во врска со женското здравје.
- **Застапување** заради поддржување, унапредување и поттикнување на акција во врска со проблемите поврзани со женското здравје.
- **Истражувања** со кои ги испитуваме женските здравствени проблеми, известуваме за резултатите и ги објавуваме.
- **Унапредување на здравјето** и проекти за развивање на заедницата заради подобрување на женското здравје.

КАДЕ РАБОТИМЕ НИЕ

Службата WHIN им пружа услуги на жените што живеат и/или работат во Банјул, Даребин, Хјум, Морленд, Ниламбик, Витлси и/или Јара.

ВКЛУЧЕТЕ СЕ И ВИЕ

Службата WHIN е организација во која може да се зачлените и отворена е за жените што живеат или работат во северниот дел на Мелбурн.

Здружено членување е исто така отворено за жените и организациите што работат во северниот регион.

Членството е бесплатно.

За натамошни информации, или за да добиете формулар за зачленување, јавете ни се од понеделник до петок, меѓу 9.30 часот претпладне и 5.00 часот попладне.

Women's Health In the North (WHIN)
680 High Street, Thornbury 3071

Телефон: 94841666 Телефакс: 94841844 Електронска пошта: info@whin.org.au Место на интернет: www.whin.org.au
Регистарски број: A0026656G ABN: 72418921651